

Статус	РБС	Име на банката која врши работи на застапување во осигурување	Седиште	Пошта	ЕМБ на банката	Решение на Агенцијата за давање согласност	Решение на НБРМ за давање дозвола	Име на друштвото за осигурување за кое банката врши работи на застапување	Делност на друштвото за осигурување	Одговорно лице во банката (претседател на Управен одбор на банката)	Одговорен застапувач во осигурување (заради исполнување на условот од член 134 е став 6 или од ЗСО за минимумен еден застапувач)	Контакт телефон на банката на застапувач во осигурување	Контакт е-пошта адреса на застапувач во осигурување	Решение за повлекување на согласност за вршење работи на застапување во осигурување од АСО	Решение за одземање на дозвола за вршење други финансиски активности од НБРМ
Неактивен	6301	Охридска Банка АД, Скопје	ул. Орце Николов бр. 54	1000, Скопје	5004756	Бр. УП 09-1727/2 од 28.09.2012 година	Бр. 8788 од 29.10.2012 година	АД за осигурување ГРАВЕ Скопје	класа 19 - Осигурување на живот	Нина Недановска				Решение за повлекување на согласност за вршење работи на застапување во осигурување од АСО	
Активен	6302	НЛБ Банка АД, Скопје	ул. Мајна Тереза бр. 1	1000, Скопје	4644531	Бр. УП 07-1-1502 од 08.01.2015 година	Бр. 15-18766/2 од 26.05.2015 година	Сава осигурување з.д Скопје	класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - метода (дополнително кон осигурување на живот) класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - метода класа 2 - Здравствено осигурување класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) класа 4 - Осигурувањето на шински возила (каско) класа 5 - Осигурувањето на воздухоплови (каско) класа 6 - Осигурувањето на ловени објекти (каско) класа 7 - Осигурувањето на сток во превоз (каско) класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 11 - Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови класа 12 - Осигурувањето од одговорност од употреба на ловени објекти класа 13 - Општо осигурување од одговорност класа 16 - Осигурување од финансиски загуби класа 18 - Осигурување на туристичка помош класа 19 - Осигурување на живот класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - метода (дополнително кон осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон осигурување на живот)	Антонио Артур	Кирил Илиевски	02/25100-968	l.ilievski@nlb.mk		
Активен	6303	Шпаркас Банка АД, Скопје	ул. Мавдонија бр. 34	1000, Скопје	4558669	Бр. УП 19-2-117 од 21.04.2015 година	Бр. 24400 од 09.07.2015 година	Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Вина Иншуренс Груп Скопје	класа 19 - Осигурување на живот	Глигор Башев	Снежана Христова	02 3225 991	Snezana.Hristovska@sparkas.mk		
								Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Вина Иншуренс Груп Скопје	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - метода (дополнително кон осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон осигурување на живот) класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот класа 13 - Општо осигурување од одговорност класа 14 - Осигурување на кредити						
Активен	6304	ХАЛК БАНКА АД Скопје	ул. Свети Кирил и Методиј бр. 54	1000, Скопје	4027248	Бр. УП 19-2-166 од 21.08.2017 година	Бр. 4615/1 од 12.2.2018 година	Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - метода класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) класа 4 - Осигурувањето на шински возила (каско) класа 5 - Осигурувањето на воздухоплови (каско) класа 7 - Осигурувањето на сток во превоз (каско) класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 11 - Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови класа 13 - Општо осигурување од одговорност класа 18 - Осигурување на туристичка помош класа 19 - Осигурување на живот класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - метода (дополнително кон осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон осигурување на живот)	Билал Суубашан	Браница Стојановска	072 321 741	bojana.bojanovska@halkbank.mk		
								Триглав Осигурување Имот АД, Скопје	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - метода (дополнително кон осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително кон осигурување на живот)						
Активен	6305	Слованска Банка АД Скопје	ул. 11 нв Октомври бр. 7	1000, Скопје	4065549	Бр. УП 19-2-352 од 18.5.2018 година	Бр. 15-16243/7 од 10.7.2018 година	КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за невештостно осигурување Скопје	класа 1 - Осигурувањето од последици на несреќен случај - метода класа 3 - Осигурувањето на моторни возила (каско) класа 4 - Осигурувањето на шински возила (каско) класа 5 - Осигурувањето на воздухоплови (каско) класа 6 - Осигурувањето на ловени објекти (каско) класа 7 - Осигурувањето на сток во превоз (каско) класа 8 - Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 11 - Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови класа 12 - Осигурувањето од одговорност од употреба на ловени објекти	Димитар Ненковски	Лупчо Иванов	072 422 011	ljupco.kovchev@sb.com.mk		

